

МУЗИКА

Триото Тамара, Врчак и Адријан се пласираа на прво место со вкупен број поени - 24, освојувајќи ги симпатиите на гледачите, кои гласаа по пат на телевоутинг, како и на петчлената жири комисија. Со голем аплауз од публиката и од самите учесници беше поздравена победата на Тамара, Врчак и Адријан.



Пишува:
Милева ЛАЗОВА



ПОБЕДНИЦИТЕ ТАМАРА, ГАЦА И ВРЧАК

"Во име на љубовта", во изведба на Тамара Тодевска, Адријан Гаџа и Раде Врчаковски-Врчак, ќе ја претставува Македонија на големото финале на Изборот за песна на Евровизија, кој ќе се одржи од 20 до 24 мај во белградска "Арена". Композицијата "Во име на љубовта", микс на поп, аренби и рап, чиј комплетен автор е Раде Врчаковски-Врчак, освои најголем број гласови и на телевоутингот и од петчленото жири и убедливо победи на националниот евровизиски избор во "Метрополис арената" на скопско сајмиште. Второто место му припадна на Ламбе Алабакоски, кој настапи со "Земјо моја" и на изненадување на присутните, дојде без придружба на својот композитор Дарко Димитров и менаџерот Иво Јанковски. Трети беа Ристо Самарџиев и "Флеш" со песната насловена како "Дојди до мене", четврти Сашо Гигов-Гиш со "Доцна е", а петта Соња Тарчуловска со "Север и југ".

Тамара, Врчак и Адријан по соопштувањето на резултатите изгледаа многу збунето и победата ја прифатија без еуфорија.

"Уште не ми се верува дека ова се случува. Ќе дадеме сè од себе во Белград", истакна Тамара видливо збунета.

Победата на Тамара Тодевска на "Евросонг" доаѓа откако минатата година го освои второто место на националниот избор, како и на Адријан Гаџа, на кого во дует со Есма во 2006 година за малку му побегна евровизиската победа.

Во најтесниот избор за евровизиски претставник се натпреваруваа 15 композиции. Стилски разновидни, можеа да се слушнат песни за сечиј вкус, почнувајќи од етно, РНБ, поп, рокенрол... Дел од програмата, покрај официјал-

"ВО ИМЕ НА ЛЈУ ЌЕ ПАТУВА ВО Б



ГИШ И НЕГОВИОТ ТИМ

ниот натпреварувачки дел, беа и настапите во ревијалниот дел на познатиот Хари Варошановиќ, како и на белорускиот евровизиски претставник Руслан, кои отпеаја неколку композиции. Гледачите пред ТВ-екраните и присутните во "Метрополис арена" имаа можност да ги видат и да ги слушнат "Силви бенд", кој изведе сплет на повеќе евровизиски хитови, како и настапите на танчерите од балетските

студија "Ребис" и "Мак моделс". Следуваше ревијата на модели од колекцијата на креаторката Антонија Ристевска "Боите на Македонија". Еден дел од програмата беше посветен и на легендарниот македонски и балкански пејач и наш евровизиски претставник во 2004 година, Тоше Проески.

По изборот на евровизиски претставник, следуваат подготовките пред нашето учество на претстојниот "Ев-



ЛАМБЕ И "ЗЕМЈО МОЈА"



ЈОВА РАДЕВСКА

БОВТА" ЕЛГРАД

Според телефонското гласање кое траеше 15 минути, најмногу гласови (3.441) добија Тамара, Врчак и Адријан, второпласиран беше Алабакоски со освоени 2.401 глас, а на трето место се најде Тарчуловска со 2.086 поени. Четврти на табелата беа Самарџиев и "Флеш" (1.761), а едно место подолу, на петтата позиција се пласира Елвир Мекиќ со освоени 1.588 гласа.

Имињата на членовите на жири комисијата беа обелоденети во текот на манифестацијата. Меѓу петтемина членови се најдоа Лидија Кочовска, изведувач, Кире Костов, композитор, Анита Латифи, уредник на Втора програма на МТВ, Сања Шутевска-Буарел, кореограф, и Весна Маљановска, новинар во МТВ.



САМАРЏИЕВ И "ФЛЕШ"



"ПАРКЕТИ"

росонг" во Белград. Победниците веќе најавија формирање екипа професионалци, кои ќе го осмислат секој детаљ од нивниот настап и ќе се погрижат за

подобра презентација, а деновиве останува да се реши и дилемата околу тоа дали ќе пеат на македонски или на англиски јазик.